



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2022 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: април 2022 година

- Во април 2022 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 4,30% и е непроменета на месечна основа, додека на годишна основа е намалена за 0,28 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,68% и бележи месечен и годишен пад од 0,02 п.п. и 0,22 п.п., соодветно.
- Во април, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² е повисока за 0,23 п.п. на месечна основа и изнесува 3,98%. На годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,11 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,65% и забележа месечен пад од 0,03 п.п., додека на годишна основа е зголемена за 0,03 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	4.2021	6.2021	9.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022
во % на годишно ниво								
Вкупни кредити	4.58	4.54	4.46	4.37	4.35	4.33	4.30	4.30
Корпоративен сектор	3.70	3.65	3.58	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45
Домаќинства	5.37	5.33	5.24	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09
Новоодобени кредити	4.09	4.03	4.03	3.61	3.84	3.94	3.75	3.98
Корпоративен сектор	3.85	3.43	3.63	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63
Домаќинства	4.49	4.64	4.61	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51
Вкупни депозити	0.90	0.84	0.78	0.74	0.71	0.71	0.70	0.68
Корпоративен сектор	1.19	1.16	1.08	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83
Домаќинства	0.87	0.80	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67
Новопримени депозити	0.62	0.53	0.85	0.70	0.53	0.56	0.68	0.65
Корпоративен сектор	0.65	0.51	0.62	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52
Домаќинства	0.61	0.53	0.94	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,02 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 3,45%. Промената се должи на повисоките каматни стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,03 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се намалени (за 0,03 п.п.). На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,25 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во април, бележи месечен раст од 0,32 п.п. и изнесува 3,63%. Нагорната промена е резултат на растот на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,75 п.п. и 0,30 п.п., соодветно), во услови на пад на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,20 п.п.). Споредено на годишно ниво, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,22 п.п.



Извор: НБРСМ.



³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е пониска за 0,11 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 0,83%. Притоа, падот се должи на намалените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,29 п.п.), како и депозитите во денари со валутна клаузула (за 0,01 п.п.), додека каматните стапки на депозитите во денари без валутна клаузула се непроменети. На годишно ниво, оваа каматна стапка забележа пад од 0,36 п.п.
- Во април, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, изнесува 0,52% и бележи пад од 0,25 п.п. на месечна основа. Месечната промена се должи на падот кај сите компоненти: каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,66 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,21 п.п. и 0,04 п.п., соодветно). Во споредба со април претходната година, оваа каматна стапка е намалена за 0,13 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во април, изнесува 5,09% и на месечно ниво е намалена за 0,02 п.п. Падот се должи на намалените каматни стапки кај сите компоненти, и тоа: каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,03 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Споредено на годишно ниво, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,28 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, бележи месечен раст за 0,04 п.п. и изнесува 4,51%. Анализирано по валута, нагорната промена се должи на растот на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,09 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута бележат пад (за 0,07 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 0,02 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, овој месец, бележи минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 0,67%. Притоа, надолната промена во целост е резултат на падот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.), додека овој месец не е забележана промена на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута. На годишно ниво, оваа каматна стапка е пониска за 0,20 п.п.
- Овој месец, кај каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ е остварен месечен раст од 0,06 п.п. и изнесува 0,69%. Растот се должи на повисоките каматни стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,02 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишна основа, новопримените депозити на домаќинствата се зголемени за 0,08 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspх

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 јуни 2022 година (референтен пресек заклучно со мај 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).